

Мислење за Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2007 година

Врска: Допис од Министерството за економија бр. 08 - 1807/10 од 28.03.2007 година

Во врска со предметниот допис, примен од страна на Комисијата под број 0306-169/1 од 29.03.2007 година, Комисијата, согласно член 9 од Законот за државната помош, го доставува следното

М И С Л Е Њ Е

I. Финансирање кое не претставува државна помош во смисла на Законот за државната помош

Комисијата оцени дека доделувањето на средства за финансирање на институционалната инфраструктура (под број 1.1 – 1.7 во Програмата за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2007 година), во натамошниот текст „Програма,, не претставува државна помош поради тоа што не ја нарушува, ниту се заканува да ја наруши конкуренцијата во смисла на член 2 став (1) од Законот за државната помош.

Комисијата смета дека финансирањето на облици на нефинансиска поддршка, како што е наведено под број 2.1.2, 2.1.3, .. до 2.1.11 во Програмата, како и 2.2.1, 2.2.2,... до 2.2.6 од истата програма, исто така, не претставува државна помош поради тоа што не ја нарушува, ниту се заканува да ја наруши конкуренцијата во смисла на член 2 став (1) од Законот за државната помош.

II. Финансирање кое претставува државна помош во смисла на Законот за државната помош

Комисијата оценува дека нефинансиската поддршка, во облик на ваучерскиот систем за советување, наведен под број 2.1.1 во Програмата, претставува државна помош во смисла на Законот за државната помош, бидејќи со неа се создаваат поволности за определени претпријатија, производство на одредени стоки или давање на одредени услуги, како што е наведено во дефиницијата за државна помош во член 3 став(1) од истиот закон.

Со оглед на тоа дека вкупниот износ на средства кои се предвидени за оваа намена изнесува 4.200.000 денари, Комисијата оценува дека оваа помош претставува компатибилна помош, согласно член 4 став(3) од Законот за државната помош, односно во овој случај се работи за de minimis помош.

Согласно член 10 став(1) од наведениот закон, Министерството за економија нема обврска да ја нотифицира оваа помош до Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Поради изработка на регистар на фирми кои имаат добиено de minimis помош, Комисијата бара од Министерството, по доделувањето на поддршка во облик на ваучерски систем на финансирање да достави известување до Комисијата со називи, даночни броеви и точниот износ кој го има добиено секоја поединечна фирма по оваа основа.

Со почит,

Претседател
Чедомир Краљевски